



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 101-13-602-31

Среда, 29 септември 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XXI

Цена на овој број е 90.— динар. — Претплата за 1965 година изнесува 1.500.— динар а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошта Факс 126 — Телефони: централа 30 931, 50 932, 50 933 и 51-061. Служба за претплата 51 732 и Пропаганда служба 51-671

760.

Врз основа на членот 57 од Законот за измени и дополненија на Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 12 јули 1965 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените производи.

Пречистениот текст на Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените производи го опфаќа Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените производи објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56 и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61 и во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65, во кој е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и на неговите измени и дополненија.

АС бр. 314

12 јули 1965 година

Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија
на Сојузната скупштина,
Велько Зековиќ, с. р

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ

(пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел да се обезбеди здрава исхрана и здравствена заштита на населението, се врши здравствен надзор над производството и прометот на прехранбените производи.

Член 2

Под прехранбени производи во смисла на овој закон (во понатамошниот текст: прехранбени производи) се подразбира сè што се употребува за човечка храна или пијачка, во непреработена или преработена состојба, како и зачините и сите други материи што им се додаваат на прехранбените производи заради конзервирање, поправка на изгледот, бојосување, вкус или миризба, збогатување на составот или постигање на некое друго својство.

Под производство на прехранбени производи во смисла на овој закон се подразбира и нивната преработка, обработка и приготвување.

Под промет на прехранбени производи во смисла на овој закон се подразбира опремањето, превозот, складирањето, продажбата, како и секој друг начин на пуштање во промет на прехранбените производи.

Под здравствена исправност на прехранбени производи во смисла на овој закон се подразбира хигиенската исправност на прехранбените производи и исправноста на нивниот состав кој е од влијание

врз биолошката вредност на прехранбените производи.

Член 3

Под здравствен надзор се ставаат:

- 1) производството и прометот на прехранбени производи, како и секоја друга постапка со нив;
- 2) сировините наметени за производство на прехранбени производи;
- 3) објектите, просториите, постројките, мебелот, опремата, приборот и сите други уреди што се употребуваат или што доаѓаат со прехранбените производи во допир во производството или прометот на прехранбените производи.
- 4) лицата што на своите работни места во производството или прометот на прехранбени производи непосредно доаѓаат во допир со прехранбените производи.

На здравствен надзор во смисла на овој закон подлежат и прехранбените производи што се увезуваат.

Член 4

Работите на здравствениот надзор над производството, увозот и прометот на прехранбени производи во поглед на нивната здравствена исправност се работи од интерес за целата земја.

Член 5

Прехранбените производи што во поглед на здравствената исправност ги исполнуваат условите предвидени со прописите на републиката на чија територија се произведени можат да бидат во промет во целата земја.

II. УСЛОВИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО И ВО ПРОМЕТОТ

1. Здравствена исправност на прехранбените производи и сировините

Член 6

Забрането е да се произведуваат или да се пуштаат во промет:

- 1) прехранбени производи што во поглед на својот состав не им одговараат на прописите;
- 2) прехранбени производи што се хигиенски не-исправни;
- 3) прехранбени производи што се фалсификувани.

Забрането е да се пуштаат во промет и прехранбени производи што не се декларирани или што се неточно односно непотполно декларирани, кога е според овој закон или според посебни прописи задолжителна декларацијата на тие прехранбени производи.

Член 7

Прописи за здравствената исправност на прехранбените производи што можат да се произведуваат и да се пуштаат во промет на домашниот пазар, како и за поблиските услови за производство и промет на хигиенски исправни прехранбени производи донесува сојузниот секретар за здравство и социјална политика, во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија и со сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

Ако за одделен прехранбен продукт здравствената исправност не е посебно пропишана, согласно важи она што е пропишано за исправноста на сродните прехранбени продукти.

Член 8

Здравствената исправност на прехранбените производи што се увезуваат мора да им одговара на условите што се за таквите прехранбени производи пропишани во земјата.

Член 9

Како хигиенски неисправни се сметаат:

- 1) прехранбените производи што се штетни за здравјето на луѓето;
- 2) прехранбените производи што се расипани.

Член 10

Како штетни за здравјето се сметаат прехранбените производи што можат поради својот состав или особини штетно да влијаат врз здравјето на потрошувачите, а особено:

- 1) кога се загадени со патогени бацили или паразити;
- 2) кога содржат отровни состојки или материји во количини што можат штетно да влијаат врз здравјето на луѓето;
- 3) кога биле во допир со лица заболени од заразни болести што можат да се пренесуваат со прехранбените производи;
- 4) кога потекуваат од пцовисани животни;
- 5) кога потекуваат од животни заболени од болести што се пренесуваат или штетно влијаат врз здравјето на луѓето, а што се определени со посебни прописи;
- 6) кога се механички загадени во толкава мера што примесите со кои се загадени да не можат по никој начин да се отстранат;
- 7) кога се бојосани или конзервирани со бои односно со хемиски средства за конзервирање што не се дозволени за бојосување односно за конзервирање на прехранбени производи, или кога содржат недозволен количини бои односно хемиски средства за конзервирање;
- 8) кога материјалот во кој се запакувани прехранбените производи или боите со кои е бојосан тој материјал содржат состојки што можат штетно да влијаат врз здравјето на луѓето, а прехранбените производи се во непосреден допир со тој материјал;
- 9) кога се контактирани со радиоактивни материји или кога се озрачени, над границата определена со посебни прописи.

Под истите услови се сметаат како штетни за здравјето и суровините наменети за производство на прехранбени производи.

Член 11

Како расипани се сметаат прехранбените производи чии состав или органолептички својства (вкусот, миризбата и изгледот поради хемиски или микробиолошки процеси се во толкава мера изменети повеќе што тие да не се употребливи за исхрана на луѓето.

Под истите услови се сметаат како расипани и суровините наменети за производство на прехранбени производи.

Како расипани се сметаат и прехранбените производи на кои им истекол рокот за употреба означен во нивната декларација.

Прехранбените производи што се сметаат расипани затоа што им истекол рокот за употреба означен во нивната декларација, можат по одобрение од надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција да се употребат како суровини за производство на прехранбени производи, ако со нивното испитување се утврди дека како суровини не се расипани и дека не се штетни за здравјето.

Член 12

Како фалсификувани се сметаат прехранбените производи што по својот состав не им одговараат на

условите пропишани за прехранбените производи под чие име се произведуваат и се пуштаат во промет.

Член 13

За производство на прехранбени производи не смеат да се употребат суровини што се штетни за здравјето (член 10) или се расипани (член 11).

2. Бојосување, конзервирање и збогатување на составот на прехранбените производи

Член 14

Можат да се бојосуваат со природни или вештачки бои, односно со смесови на природни или вештачки бои, само оние прехранбени производи за кои е тоа со прописите за здравствената исправност на прехранбените производи изречно дозволено.

Боите што се употребуваат за бојосување на прехранбените производи не смеат да бидат штетни за здравјето ниту смеат да содржат материји штетни за здравјето.

Прехранбените производи бојосани со природни или вештачки бои или со смесови на вештачки бои мораат во прометот да се декларираат како бојосани.

Одредбите од ст. 1, 2 и 3 од овој член согласно важат и за бојосувањето на суровините наменети за производство на прехранбени производи.

Забрането е бојосување на прехранбени производи со цел да се прикрие нивната здравствена неисправност.

Член 15

За конзервирање на прехранбени производи со хемиски средства можат да се употребуваат само оние хемиски средства и во оние количини, чија употреба за таа цел е со прописи изречно дозволена.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на: солта за готвење, солта за саламурење, шеќерот, оцетот, оцетната киселина, млечната киселина и алкохолот.

Хемиските средства за конзервирање на прехранбени производи не смеат да бидат штетни за здравјето ниту смеат да содржат материји штетни за здравјето.

Со прописите за здравствената исправност на прехранбените производи може да се забрани употребата на определени хемиски средства за конзервирање на одделни прехранбени производи.

Одредбите од ст. 1, 3 и 4 на овој член важат и за хемиските средства што се употребуваат заради спречување оксидирањето на маста и маснотиите.

Забрането е конзервирање на прехранбени производи и секоја друга постапка со прехранбени производи со цел да се прикрие нивната здравствена неисправност.

Член 16

На прехранбените производи можат да им се додаваат витамини, минерални соли и други материји од биолошка вредност, заради збогатување на составот на прехранбените производи во поглед на нивната биолошка вредност.

Со прописите за здравствената исправност на прехранбените производи ќе се определат условите под кои може да се врши додавање на материји од ставот 1 на овој член заради збогатување на составот на прехранбените производи.

Додавање определени материји на прехранбените производи заради збогатување на нивниот состав мора во прометот на таквите производи посебно да се декларира.

3. Опрема на прехранбените производи за промет

Член 17

Материјалот за пакување, на прехранбени производи кој доаѓа во непосреден допир со прехранбениот продукт не смее да содржи материји штетни за здравјето или што можат штетно да влијаат врз здравствената исправност на прехранбените производи во поглед на нивниот состав.

Материјалот за пакување што доаѓа во непосреден допир со прехранбениот продукт може да би-

де бојосан само со бои чија употреба е за таа цел дозволена според посебни прописи.

На материјалот за пакување на прехранбени продукти можат заради заштита на продуктите да му се додаваат средства што се дозволени за конзервирање на прехранбени продукти, како и други заштитни средства што не преминуваат на прехранбените продукти.

4. Декларација и рекламирање на прехранбените продукти

Член 18

Прехранбените продукти што се пуштаат на домашниот пазар во промет во оригинално пакување мораат на обвивката, на садот или на етикетата да содржат со посебни прописи определена ознака, а особено: за називот, составот и количината на производот, за називот и количината на конзервансот, за производителот и датумот на производство (декларација), како и ознака за рокот на употребата — ако е тоа пропишано.

Со прописите за здравствената исправност на прехранбените продукти може да се определи задолжителна декларација и за одделни други прехранбени продукти.

Декларацијата на прехранбените продукти мора да биде на еден од јазиците на југословенските народи.

Член 19

Како недеklarирани се сметаат прехранбените продукти што на оригиналното пакување немаат пропишана ознака (декларација), како и прехранбените продукти чија декларација е дадена само на некој странски јазик.

Како неточно декларирани се сметаат прехранбените продукти што се пуштаат во промет под назив или со изглед кој не ѝ одговара на здравствената исправност во поглед на составот на прехранбените продукти, како и прехранбените продукти што на оригиналното пакување носат ознака со невистинити податоци.

Како непотполно декларирани се сметаат прехранбените продукти чија ознака на оригиналното пакување не ги содржи сите податоци што мораат според одредбите на овој закон или според посебни прописи да се декларираат.

Член 20

Рекламирањето, огласувањето и друго понудување на продажба на прехранбени продукти мора во сè да им одговара на податоците од декларацијата.

Забрането е рекламирање на лековитото дејство на прехранбени продукти, како и рекламирање на прехранбени продукти со употреба на слики, цртежи, знаци и изрази што потрошувачот би можеле да го доведат во заблуда во поглед на составот или другите својства на прехранбените продукти.

5. Обезбедување на хигиенска исправност на прехранбените продукти при производството и прометот

Член 21

Просториите во кои се произведуваат или се пуштаат во промет прехранбени продукти мораат да бидат:

1) такви што да го овозможуваат одржувањето на атмосферата и температурата што се потребни за запазување на прехранбените продукти;

2) доволно пространи и правилно осветлени;

3) заштитени од глодачите и инсектите, како и од секое влијание на околината што би можело штетно да дејствува врз хигиенската исправност на прехранбените продукти;

4) соградени од токов материјал што подовите и ѕидовите да можат лесно и успешно да се чистат;

5) снабдени со уреди и средства неопходни за одржување на општата хигиена.

Член 22

Забрането е да се врши производство и промет на прехранбени продукти во простории;

1) што се употребуваат за живеење;

2) што се во непосредна близина на објекти, простории или уреди кои според својата употреба можат неповолно да влијаат врз здравствената исправност на прехранбените продукти;

3) што не се поврзани со водовод и канализација, ако овие постојат во местото;

4) во кои прехранбените продукти не можат да се заштитат од глодачите, инсектите и од секое друго штетно влијание на околината;

5) во кои се држат стоки што можат со нечистота, патогени бактерии или паразити или со својата непријатна миризма да ги загадат прехранбените продукти односно што можат на прехранбените продукти да пренесат отровни материји или други материји штетни за здравјето.

Продажба на прехранбени продукти надвор од просториите и јавните места определени за продажба на прехранбени продукти може да се врши само под услови што обезбедуваат хигиенско постапување со прехранбените продукти и можност за здравствен надзор на прометот на прехранбени продукти, во согласност со републичките прописи.

Член 23

Постројките, мебелот, приборот и другите уреди во просториите во кои се произведуваат или се пуштаат во промет прехранбени продукти мораат да бидат од материјал кој не може да влијае штетно или неповолно врз здравјето на потрошувачите или врз здравствената исправност на прехранбените продукти, и мораат да бидат изградени на начин што го овозможува нивното лесно и успешно чистење.

Член 24

Превозот на прехранбени продукти мора да се врши на начин кој ја обезбедува нивната хигиенска исправност.

Специјални превозни средства и специјални амбалажи, наменети за превоз односно пренос на определени прехранбени продукти, не смеат да се употребуваат за други цели

Член 25

Во производството или во прометот на прехранбени продукти не можат да бидат запослени лица:

1) што боледуваат од заразни болести или од болести што ги предизвикуваат цревни или кожни паразити;

2) што излучуваат причинители на заразни болести (бацилоносители);

3) што боледуваат од болести што предизвикуваат гадење кај потрошувачот.

Член 26

Лицата кои на своите работни места во производство или во прометот на прехранбени продукти доаѓаат во непосреден допир со прехранбени продукти мораат да имаат основни знаења за хигиената на прехранбените продукти и за личната хигиена.

Трошоците за обучување на лицата од ставот 1 на овој член настанати во врска со здобивањето со основни знаења за хигиената на прехранбените продукти и за личната хигиена ги поднесува работната или друга организација односно работодавецот.

Член 27

Лицата кои на своите работни места во производството или во прометот на прехранбени продукти доаѓаат во непосреден допир со прехранбени продукти мораат да носат посебна работна облека, а каде што условите на работата го бараат тоа — и посебни работни обувки.

Работната облека и работните обувки наменети за хигиенска заштита на прехранбените продукти во производството и во прометот не смеат да се употребуваат надвор од работните простории.

Работната облека и работните обувки, потребни за хигиенска заштита на прехранбените продукти, должен е да ги набави и да ги одржува на свој

трошок производителот на прехранбените производи односно оној што врши промет на прехранбени производи.

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува поблиски прописи за работната облека и работните обувки, потребни за хигиенска заштита на прехранбените производи.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР

1. Органи на здравствениот надзор

Член 28

За здравствениот надзор над прехранбените производи се одговорни и го вршат органите на управата надлежни за работите на санитарната инспекција, а во поглед на прехранбените производи од живогинско потекло — и органите на управата надлежни за работите на ветеринарната инспекција.

Надзор над производството и прометот на прехранбени производи во поглед означувањето на составот и другите податоци, рекламирањето, техничките услови на опремањето односно пакувањето на прехранбените производи, како и во други случаи кога е тоа во интерес на економската заштита на потрошувачите, вршат органите на управата надлежни за работите на пазарната инспекција.

Член 29

Ако при вршењето на надзор службеникот на органот надлежен за работите на инспекцијата утврди некој недостаток од делокругот на органот надлежен за работите на друга инспекција, тој е должен за утврдениот недостаток да го извести надлежниот орган.

Член 30

Во вршењето на здравствен надзор над прехранбените производи областниот службеник на органот надлежен за работите на инспекцијата ја цени исправноста на прехранбените производи според одредбите од овој закон и прописите за здравствената исправност на прехранбените производи.

Член 31

Постапката за спроведување на здравствениот надзор според овој закон, како и меѓусебните односи на органите надлежни за работите на инспекцијата во вршењето на тој надзор, се определуваат со посебни прописи за организацијата и работата на инспекциите.

2. Здравствен преглед и испитување на прехранбените производи и суровините

Член 32

Работните организации што произведуваат прехранбени производи на индустриски начин се должни:

- 1) пред почетокот на производството на прехранбени производи за пазар да извршат испитување на суровините заради проверување на нивната исправност во смисла на членот 13 од овој закон;
- 2) пред пуштањето во промет да вршат испитување на своите производи, заради проверување дали тие им одговараат на прописите во поглед на здравствената исправност;
- 3) да водат евиденција за извршените испитувања.

Работните организации од ставот 1 на овој член мораат да го обезбедат вршењето на потребните испитувања, преку сопствена служба или преку овластени установи за контрола и испитување на прехранбени производи. Организацијата што го врши испитувањето на прехранбените производи преку сопствена служба мора да има соодветна опрема, стручни лица и да исполнува други пропишани услови.

Другите работни организации што произведуваат прехранбени производи за пазар се должни да вршат испитување на своите производи преку сопствена служба или преку установи што се овластени за вршење испитување на прехранбени производи, во обемот и во роковите што со своје решение ќе ги определи општинскиот орган на у-

правата надлежен за работите на санитарната инспекција.

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува поблиски прописи за условите и начинот на испитување на прехранбените производи и суровините како и за начинот на водење евиденција за извршените испитувања.

Член 33

Секој производител на прехранбени производи, како и оној што прехранбените производи ги пушта во промет може да бара од здравствените и други установи што се определени за испитување на прехранбените производи на негов трошок да извршат анализа на мостри од прехранбените производи или суровините наменети за производство на прехранбени производи.

Член 34

Овластените службеници на органот надлежен за работите на инспекцијата вршат здравствен преглед на прехранбените производи и на нивните суровини на местата каде што прехранбените производи се произведуваат, како и на местата каде што тие се чуваат или се пуштаат во промет.

Здравствениот преглед на прехранбените производи и на суровините што се увезуваат се врши на границата или на местото на кое се врши царинење.

Ако увезените прехранбени производи или суровини не подлежат на царинење, здравствениот преглед се врши на границата.

Член 35

Увозникот на прехранбените производи е должен да го извести надлежниот орган на санитарната инспекција за пристигањето на пратките на прехранбени производи што ги увезува.

Органите на царината не можат да вршат царинење на прехранбените производи и нивните суровини додека од надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција не добијат потврда дека продуктите што се увезуваат им одговараат на условите што за такви прехранбени производи се пропишани во земјата. Ако увезените прехранбени производи или суровини не подлежат на царинење, органите на царината се должни за пристигањето на такви пратки прехранбени производи веднаш да го известат надлежниот орган на инспекцијата.

Член 36

За здравствениот преглед на прехранбените производи и нивните суровини што се увезуваат, увозниците плаќаат надоместок.

Износите на надоместоците наплатени според ставот 1 на овој член се уплатуваат во корист на посебна сметка на органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција кој врши здравствен преглед при увозот и служат за спроведување и унапредување на службата на здравствениот надзор на границата.

Сојузниот извршен совет со свој пропис ја определува височината на надоместоците за вршење здравствени прегледи при увозот на прехранбени производи и нивни суровини, како и начинот на потрошокот на средствата остварени со вршење здравствени прегледи

Член 37

Овластениот службеник на органот надлежен за работите на инспекцијата има право да зема мостри од прехранбените производи или суровините заради испитување дали тие им одговараат на прописите за здравствената исправност.

Работните организации и другите производители или продавачи се должни на органот надлежен за работите на инспекцијата да му ги стават бесплатно на располагање заради земање мостри потребните количини прехранбени производи или суровини.

За земањето на мостри се составува записник, кој го потпишуваат овластениот службеник на органот надлежен за работите на инспекцијата кој

ја зема мострата и одговорниот службеник односно лицето од кое се зема мострата.

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува поблиски прописи за начинот на земање мостри и за постапката за вршење анализи и суперанализи на одделни видови прехранбени продукти.

Член 38

По земањето на мострите органот надлежен за работите на инспекцијата е должен веднаш мострата да ѝ ја достави заради анализа на установата определена за испитување на прехранбените продукти.

Установата на која мострата ѝ е доставена е должна без одлагање да изврши анализа на мострата и за резултатот да го извести веднаш органот што ѝ ја доставил мострата.

Извештајот за резултатот на анализата мора да содржи наод и мислење дали е испитаниот прехранбен продукт исправен или е неисправен, а ако е неисправен — поради што е неисправен.

Органот надлежен за работите на инспекцијата е должен за резултатот на испитаното испитување да го извести имателот на прехранбениот продукт односно на суровината од која е земена мострата.

Со прописите на надлежниот републички орган се определува во кои здравствени и други установи на територијата на републиката може да се врши испитување на здравствената исправност на прехранбените продукти.

Член 39

Резултатот на анализата има сила на доказ за здравствената исправност односно неисправност на прехранбениот продукт или суровината чија мостра е испитана. Оспорување на овој доказ може да се врши само со барање да се изврши суперанализа според одредбите од овој закон.

Член 40

Ако работната организација или друг производител или продавач, чии прехранбени продукти или суровини се врз основа на земената мостра испитани, не е задоволен со резултатот од анализата, може во рок од три дена од соопштувањето на резултатот од анализата да бара од органот надлежен за работите на инспекцијата чиј овластен службеник ја зема мострата за анализа, дупликатот на мострата, земен во исто време и на ист начин, да го упати на суперанализа до за тоа определена установа што ќе ја означи самиот.

Органот надлежен за работите на инспекцијата може и без барањето од ставот 1 на овој член да побара некоја од за тоа определените установи да изврши суперанализа на дупликатот на мострата на прехранбениот продукт или суровината.

Одредбите од членот 38 ст. 2 до 4 на овој закон согласно важат и за суперанализите.

Сојузниот секретар за здравство и социјална политика ги определува здравствените и други установи во кои можат да се вршат суперанализи на прехранбени продукти и нивни суровини во поглед на здравствената исправност.

Член 41

Ако резултатот од суперанализата не е согласен со резултатот од анализата, меродавен е резултатот од суперанализата.

Ако органот надлежен за работите на инспекцијата врз основа на резултатот од анализата на мострата презел некои мерки за обезбедување, а резултатот од суперанализата покаже дека на тие мерки им нема место, тој е должен веднаш да го запре извршувањето на наредените мерки и работите да ги доведе во поранешната состојба, ако е тоа можно.

Член 42

Ако со анализата или суперанализата се утврди дека прехранбените продукти или суровините се неисправни, трошоците на анализата или су-

перанализата ги поднесува работната и друга организација или лицето чии прехранбени продукти се испитани.

Ако со анализата или суперанализата се утврди дека прехранбените продукти се исправни, трошоците на анализата или суперанализата ги поднесува органот надлежен за работите на инспекцијата што ја доставил мострата заради анализа или суперанализа.

Резултатот од суперанализа е меродавен и за трошоците на анализата.

3. Здравствен надзор над просториите и уредите

Член 43

Здравствениот надзор над просториите во кои се произведуваат или се чуваат или се пуштаат во промет прехранбени продукти, како и над уредите што се употребуваат при производството или пуштањето во промет на прехранбените продукти, го вршат овластените службеници на органот надлежен за работите на инспекцијата со непосреден преглед и собирање на потребни податоци и известувања од одговорните лица, од запослениот персонал, како и од трети лица.

Работните и други организации, дуќаните или лицата чии објекти, простории, постројки, мебел, прибор или други уреди подлежат на здравствен надзор во смисла на овој закон, се должни на овластените службеници на органот надлежен за работите на инспекцијата да им овозможат несметкавано вршење на службата и да им ги дадат сите потребни известувања.

За извршениот преглед и за најдената состојба, како и за собраните податоци и известувања добиени при вршењето на прегледот, се составуваат записник што го потпишуваат овластениот службеник на органот надлежен за работите на инспекцијата што го извршил прегледот и одговорното службено лице во работната и друга организација или дуќанот, односно имателот на дуќанот.

4. Здравствен надзор над запослениот персонал

Член 44

Здравствениот надзор над лицата што на своите работни места во производството или прометот на прехранбени продукти доаѓаат во допир со прехранбените продукти опфаќа:

- 1) здравствен преглед пред стапување во работен однос;
- 2) здравствен преглед по преболните болести наведени во членот 25 од овој закон;
- 3) повремени здравствени прегледи во текот на запослувањето.

Со здравствените прегледи од ставот 1 на овој член се утврдува дали постои или не постои пречка за да се запослат лица на определени работни места во смисла на членот 25 од овој закон.

Трошоците на задолжителниот здравствен преглед пред стапувањето во работен однос ги поднесува организацијата, установата, дуќанот односно работодавецот кај кого се запослени овие лица

IV. МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 45

Заради заштита на здравјето на населението, органот надлежен за работите на инспекцијата има право и должност да презема мерки на обезбедување, и тоа:

- 1) забрана на пуштањето во промет на неисправни прехранбени продукти;
- 2) забрана на увозот на неисправни прехранбени продукти;
- 3) забрана на располагањето со неисправни прехранбени продукти;
- 4) одземање на неисправни прехранбени продукти;
- 5) уништување на неисправни прехранбени продукти;
- 6) наредба за отстранување на недостатоците во производството;

7) забрана на употребата на просториите и уредите за производство или промет на прехранбени продукти;

8) наредба за отстранување на болните лица од определените работни места.

За секоја од мерките на обезбедување од ставот 1 на овој член органот надлежен за работите на инспекцијата ѝ дава на работната организација односно на производителот или на продавачот кај кого се наоѓаат прехранбените продукти, по право, писмена наредба.

Наредбите за извршување мерките на обезбедување од ставот 1 на овој член ги издава органот надлежен за работите на инспекцијата кој според членот 28 од овој закон го врши здравствениот надзор.

Член 46

Овластените инспектори можат при вршење на инспекцискиот преглед да издадат и усна наредба за извршување на определени мерки на обезбедување:

1) кога опасноста за здравјето или животот на луѓето бара определена мерка на обезбедување да се преземе веднаш, без никакво одлагање;

2) кога постои опасност од прикривање, замена или уништување на предмети или докази, ако мерката на обезбедување не се презема без одлагање;

3) кога се во прашање прехранбени продукти што самостојно произведители, односно лица што самостојно учествуваат во прометот, ги пуштаат во промет на пазари или на други јавни места на кои е дозволена продажба на прехранбени продукти.

Член 47

Кога овластениот службеник на органот надлежен за работите на инспекцијата при вршење на прегледот на прехранбени продукти ќе се посомнева дека продуктите не им одговараат на прописите за здравствената исправност или дека се фалсификувани, а не може тоа сам да го утврди на местото каде што се наоѓаат прехранбените продукти, тој ќе земе мостри од сомнителните продукти и ќе постапи според чл. 37 и 38 од овој закон, а на работната организација односно на производителот или продавачот кај кого се наоѓаат прехранбените продукти ќе им забрани да ги пуштаат во промет продуктите од кои се земени мострите. На ист начин ќе постапи органот на инспекцијата и кога ќе се посомнева дека прехранбените продукти се бојосани или конзервирани противно на одредбите од овој закон.

Ако овластениот службеник на органот надлежен за работите на инспекцијата се посомнева дека прехранбените продукти се штетни за здравјето, тој ќе го забрани и секое располагање со нив до донесување на решение врз основа на резултатот од испитувањето на мострите.

Прехранбените продукти чие пуштање во промет е забрането, по правило, не се одземаат, туку му се оставаат на чување на оној кај кого се затечени, со попис кој се прилага кон записникот за земањето на мострите. По исклучок, ако постои опасност од мешање со други прехранбени продукти, или ако прехранбените продукти се затечени кај лице што за нив не е одговорно или ако инаку не би било целесобразно прехранбените продукти да се остават на чување кај оној кај кого се затечени, органот надлежен за работите на инспекцијата ќе издаде наредба за привремено одземање на прехранбените продукти заради обезбедување. Во тој случај превозот и чувањето на прехранбените продукти се вршат на трошок на оној од кого се одземени.

Ако постои опасност лесно расипливи прехранбени продукти да се расипат пред да биде завршено испитувањето на мострите, органот надлежен за работите на инспекцијата може да ја одобри нивната употреба или преработка за други цели и пред добивањето на конечен резултат од испитувањето на мострите од таквите прехранбени продукти.

Член 48

Ако со испитувањето на мострите се утврди дека прехранбените продукти се штетни за здравјето или се расипани, органот надлежен за работите на инспекцијата со свое решение ќе ја потврди наредбата издадена според членот 47 од овој закон и ќе го забрани секое располагање со таквите прехранбени продукти што би можело да има за цел тие да се употребат за исхрана на луѓето.

Органот надлежен за работите на инспекцијата може, на предлог од работната организација односно од производителот или продавачот, на кој таквите прехранбени продукти му припаѓаат, посебно да одобри тие да се употребат или да се преработат за други цели. Во тој случај овој орган може, по потреба, таквите прехранбени продукти пред нивната употреба или преработка да ги оневозможи за човечка исхрана со додавање на соодветни средства (денатурирање) или може да нареди тие со денатурирање да се оневозможат за човечка исхрана.

Органот надлежен за работите на инспекцијата ќе нареди неисправните прехранбени продукти под негов надзор да се уништат:

1) ако од прехранбените продукти застрашува за здравјето на луѓето сериозна опасност која на друг начин не може да се отстрани;

2) ако оној што му припаѓаат прехранбените продукти не стави во рокот што ќе му го определи органот надлежен за работите на инспекцијата предлог за употреба или преработка на прехранбените продукти за други цели.

Уништувањето на прехранбените продукти или нивната преработка, како и нивното онемошнување за човечка исхрана, во случај кога ова не го врши самиот орган надлежен за работите на инспекцијата, се врши под негов надзор.

Трошоците во врска со уништувањето на прехранбените продукти, нивната преработка или нивното онемошнување за човечка исхрана, ги поднесува оној кај кого се затечени прехранбените продукти.

Член 49

Ако за неисправен прехранбен продукт може да се претпостави дека се наоѓа во промет на пошироко подрачје, органот на управата за работи на инспекцијата што ја утврдил неисправноста на прехранбените продукти е должен да ги извести за тоа надлежните органи на инспекцијата на тоа подрачје.

Во случаите од ставот 1 на овој член, надлежните органи на управата за работи на инспекцијата се должни на својата територија да применат соодветна мерка на обезбедување во поглед на ист прехранбен продукт.

Член 50

Ако со испитувањето на мострата се утврди дека прехранбените продукти се фалсификувани или дека во поглед на составот не им одговараат на прописите или дека се бојосани или конзервирани, противно на одредбите од овој закон но дека можат без штетни последици да се употребат за човечка исхрана, било по предходна преработка било без преработка, органот надлежен за работите на инспекцијата ќе го одобри на предлог од лицето кај кое прехранбените продукти се затечени начинот на нивната употреба.

Ако прехранбените продукти од ставот 1 на овој член не можат да се употребат за човечка исхрана, органот надлежен за работите на инспекцијата ќе ја одобри нивната употреба или преработка за други цели, или ќе нареди нивно уништување, согласно со одредбите што важат за прехранбените продукти што се штетни за здравјето или се расипани (член 48).

Член 51

Ако органот надлежен за работите на инспекцијата утврди дека прехранбени продукти за кои е задолжителна декларацијата се пуштени во промет недеklarирани или неточно односно непотполно декларирани, ќе го забрани нивното понатамошно

пуштање во промет додека не бидат правилно декларирани.

Член 52

Ако органот надлежен за работите на инспекцијата со прегледот на прехранбените продукти или суровините што се увезуваат утврди дека тие не им одговараат на прописите во поглед на нивната здравствена исправност, ќе го забрани нивниот увоз во земјата за какви и да било цели и ќе му нареди на увозникот неисправните прехранбени продукти да му ги стави на располагање на испраќачот, определувајќи и рок во кој таа наредба мора да се изврши.

Член 53

Ако овластениот службеник на органот надлежен за работите на инспекцијата при прегледот на прехранбените продукти сам утврди дека продуктите се хигиенски неисправни, може по потреба да ги одземе таквите прехранбени продукти, а во определени случаи да го нареди или да го изврши нивното уништување. Овластениот службеник е должен во тој случај по барање на оној кај кого се прехранбените продукти затечени да му предаде мостра од одземените односно уништениот прехранбен продукт.

Член 54

Ако овластениот службеник на органот надлежен за работите на инспекцијата при вршењето на здравствен преглед се посомнева дека суровините употребени или наменети за производство на прехранбени продукти се хигиенски неисправни, ќе земе моистри од сомнителните суровини и ќе ја забрани употребата на тие суровини додека не се изврши испитувањето.

Ако со испитувањето се утврди дека суровините се хигиенски неисправни, органот надлежен за работите на инспекцијата ќе нареди запирање на производството на прехранбените продукти од тие суровини. овој орган може да одобри таквите суровини да се употребат за други цели, односно да се преработат во други производи.

Ако овие суровини не можат да се преработат или да се употребат за други цели, органот надлежен за работите на инспекцијата ќе го нареди нивното уништување.

Член 55

Ако органот надлежен за работите на инспекцијата утврди дека објектите, просториите, постројките, мебелот, опремата, приборот или другите уреди, што служат или се употребуваат при производството или прометот на прехранбени продукти, имаат недостатоци што неповоно влијаат врз хигиенската исправност на прехранбените продукти, ќе нареди да се отстранат недостатоците и ќе го определи рокот во кој овие недостатоци мораат да се отстранат.

Ако недостатоците не бидат отстранети во определениот рок, органот надлежен за работите на инспекцијата ќе ја забрани употребата на оние објекти, простории, постројки, мебел, опрема, прибор или уреди од ставот 1 на овој член на кои се утврдени недостатоците — додека не се изврши наредбата за отстранување на недостатоците.

По исклучок, ако поради утврдените недостатоци постои непосредна опасност за здравјето на потрошувачите, органот на управата надлежен за работите на инспекцијата може веднаш да ја забрани употребата на оние објекти, простории односно уреди што ја предизвикуваат таквата опасност.

Член 56

Ако органот надлежен за работите на инспекцијата утврди дека е во производството или промет на прехранбени продукти запослено лице што во смисла на членот 25 од овој закон не смее да биде запослено на тие работи, ќе ѝ нареди на организацијата, установата, дуќанот односно работодавецот таквото лице веднаш да го отстрани од работите на производството или прометот на прехранбени продукти.

На лицето што во смисла на ставот 1 од овој член ќе биде острането од работа му припаѓа за време на спреченоста за работа надоместок според прописите за здравственото осигуравање.

V. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА

Член 57

Ако со испитувањето на прехранбените продукти или суровините, во поглед на кои се применети мерките за обезбедување од главата IV на овој закон, се утврди конечно дека тие прехранбени продукти односно суровини биле исправни, или дека нивната неисправност не ја обусловувала примената на онаа мерка на обезбедување што била применета, органот надлежен за работите на инспекцијата чиј овластен службеник ги наредил мерките за обезбедување односно кој за тоа донесол решение, ќе ја укине таа наредба односно решение, а одземените прехранбени продукти ќе му ги врати на оној од кого се одземени.

Ако одземените прехранбени продукти не можат да се вратат, затоа што се уништени или затоа што поради стоењето се расипале, сопственикот може да бара од соодветната општествено-политичка заедница да му ја надомести настаната штета.

Сопственикот на прехранбените продукти може да бара надоместок на штетата и во случај кога прехранбените продукти не биле одземени, но се расипале поради забраната на нивното пуштање во промет.

Член 58

Барањето за надоместок на штетата во случаите од членот 57 на овој закон ја опфаќа вредноста што ја имале уништените или расипаните прехранбени продукти според просечните пазарни цени на производите од ист вид во местото и на денот на преземањето на мерките за обезбедување.

Барањето за надоместок на штетата му се поднесува на органот надлежен за работите на инспекцијата што ја презел мерката за обезбедување. Овој орган донесува решение за надоместок на штетата.

Ако оштетениот сопственик на прехранбените продукти не е задоволен со решението за надоместок на штетата донесено во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, оштетното барање може да го оствари со тужба против општествено-политичката заедница кај надлежниот суд од општа надлежност.

Член 59

Општествено-политичката заедница што е должна да ја надомести штетата според одредбите од чл. 57 и 58 на овој закон има право на надоместок од службениците што со својата незаконита работа ја предизвикале штетата.

За сторената штета службениците одговараат според прописите за дисциплинската и материјалната одговорност на стручните лица во државните органи.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 60

Работна или друга организација што врши стопанска дејност ќе се казни за стопански престап со парична казна од 1,000.000 до 5,000.000 динари:

1) ако пушта во промет прехранбени продукти кои во поглед на својот состав не им одговараат на прописите, кои се штетни за здравјето или се расипани (чл. 6, 10 и 11);

2) ако произведува прехранбени продукти од суровини штетни за здравјето или расипани (член 13);

3) ако пушти во промет фалсификувани прехранбени продукти (член 12);

4) ако за бојосување на прехранбените продукти употребува бои што се штетни за здравјето или содржат материјални штетни за здравјето или бојоса прехранбени продукти за да ја прикрие нивната здравствена неисправност (член 14);

5) ако конзервира прехранбени продукти со хемиски средства што не се дозволени за конзервирање прехранбени продукти или конзервира пре-

хранбени продукти за да ја прикрие нивната здравствена неисправност (член 15);

6) ако употребува материјал за пакување кој доаѓа во непосреден допир со прехранбените продукти, кој содржи состојки штетни за здравјето (член 17);

7) ако овозможи прехранбените продукти чија употреба или преработка е дозволена само за други цели (член 47), да бидат употребени за исхрана на луѓето.

За престапот од ставот 1 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист, ако е таа стечена со извршениот престап.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 100.000 динари и одговорното лице во работната или друга организација.

Член 61

Работна или друга организација ќе се казни за стопански престап со парична казна до 1.000.000 динари:

1) ако пушти во промет недеklarирани односно неточно или непотполно декларирани прехранбени продукти кои пред пуштањето во промет подлежат на задолжителна декларација, или ако пушти во промет неточно декларирани прехранбени продукти што не подлежат на задолжителна декларација (чл. 14, 16, 18 и 19);

2) ако при рекламирање, огласување, или нудење на продажба на прехранбени продукти наведува податоци што не им одговараат на податоците од декларацијата или ако при рекламирање го истакнува лековитото дејство на прехранбениот продукт односно ако употреби слики, цртежи, знаци или изрази што би можеле да ги доведат потрошувачите во заблуда во поглед на својствата на прехранбените продукти (член 20);

3) ако постапи противно на наредбите односно решенијата за примена на мерките за обезбедување во поглед на пуштањето во промет, увозот, располагањето или уништувањето на прехранбените продукти (чл. 47, 48 и 51 до 53).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во работната или друга организација со парична казна до 50.000 динари.

Член 62

Ако дејствието од членот 60 став 1 на овој закон го стори лице што е самостоен производител на прехранбени продукти или друго лице што самостојно учествува во прометот на прехранбени продукти, ќе се казни за прекршок со парична казна до 500.000 динари.

Ако дејствието од членот 60 став 1 на овој закон го стори организација која не врши стопанска дејност, ќе се казни за прекршок со парична казна до 500.000 динари, а одговорното лице во таквата организација ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.

Член 63

Работна или друга организација ќе се казни за прекршок со парична казна до 1.000.000 динари:

1) ако за производство или промет на прехранбени продукти употребува простории, постројки, мобел, прибор или други уреди што не им одговараат на пропишаните услови (чл. 21 и 23);

2) ако врши производство или промет на прехранбени продукти во простории чија употреба за таа цел е забранета или продава прехранбени продукти надвор од просториите и јавните места определени за продажба на прехранбени продукти спротивно на прописите за тоа (член 22);

3) ако врши превоз на прехранбени продукти на начин кој не ја обезбедува нивната хигиенска исправност или ако специјални превозни средства и специјална амбалажа наменета за превоз односно пренос на определени прехранбени продукти употреби за друга цел (член 24);

4) ако работно место каде што работникот доаѓа во непосреден допир со прехранбени продукти, за-

посли лице за кое се знае дека според членот 25 од овој закон не смее да биде запослено на такво работно место;

5) ако не врши испитување на исправноста на прехранбените продукти кога е должна, да го врши тоа или ако за ова испитување не води евиденција на начинот определен со прописите на надлежниот орган (член 32);

6) ако не уништи прехранбени продукти или нивни суровини чие уништување е наредено или ако не оспособи за човечка исхрана прехранбени продукти чие онеспособување е наредено (член 48)

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна до 50.000 динари и одговорното лице во работната или друга организација.

Член 64

Ако дејствието од членот 63 став 1 на овој закон го стори лице што е самостоен производител на прехранбени продукти или друго лице што учествува во прометот на прехранбени продукти, ќе се казни за прекршок со парична казна до 100.000 динари.

Член 65

Работната или друга организација што врши стопанската дејност или лице што е самостоен производител на прехранбени продукти или што самостојно учествува во прометот на прехранбени продукти ќе се казни за прекршок со парична казна до 100.000 динари:

1) ако при конзервирање на прехранбени продукти употреби поголеми количини хемиски средства за конзервирање отколку што е со прописите дозволени (член 15);

2) ако го бојоса материјалот за пакување, кој непосредно доаѓа во допир со прехранбените продукти, со бои што не се дозволени а не се ниту штетни за здравјето, или ако употреби таков материјал за пакување на прехранбени продукти (член 17);

3) ако му додава на материјалот за пакување на прехранбени продукти заштитни средства што не се дозволени а не се штетни за здравјето (член 17);

4) ако не обезбеди за лицата, што во производството или прометот на прехранбени продукти доаѓаат во непосреден допир со прехранбените продукти, да носат посебна работна облека односно работни обувки, или ако не ја спречи употребата на работната облека или обувки надвор од работните простории (член 27).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во работната или друга организација

Член 66

Ќе се казни за прекршок со парична казна до 20.000 динари лице што е самостоен производител на прехранбени продукти или што самостојно учествува во прометот на прехранбени продукти, а со парична казна до 10.000 динари лице што е непосредно запослено во производството или прометот на прехранбени продукти, ако со кршењето на пропишаните или наредените хигиенски мерки или на основните правила на хигиената при постапувањето со прехранбените продукти во производството или во прометот ги загадува прехранбените продукти или на друг начин ја загадува нивната хигиенска исправност.

Член 67

Покрај казните за престапите од чл. 60 и 61 и казните за прекршоците од чл. 62 до 66 на овој закон, спрема сторителот може да се изрече и заштитна мерка одземање на предметот со кој е сторен престапот или прекршокот, без право на надоместок.

Заштитната мерка одземање на предметот ја изрекува органот што ја води постапката по престапите односно по прекршоците.

Одземените предмети му се предаваат на располагање на општинското собрание на чија територија е сторен престапот или прекршокот.

Член 68

Ќе се казнат за прекршок со парична казна од 2.000 динари, а во повторен случај со парична казна од 5.000 динари одговорното лице во работна или друга организација што врши производство или промет на прехранбени продукти или врши угостителски услуги, лицето што е самостоен производител или продавач на прехранбени продукти или самостојно врши угостителски услуги, како и друго лице запослено непосредно во производството или прометот на прехранбени продукти или во вршењето на угостителски услуги, ако со грубото кршење на основните барања на хигиената при работењето со прехранбени продукти, или во одржувањето на личната чистота или чистотата на работната облека, на работните и споредните простории, на уредите или приборите за работа и вршење услуги го загрозуваат хигиенското производство или прометот на прехранбени продукти или хигиенското вршење на угостителските услуги.

Прекршоците од ставот 1 на овој член ги утврдуваат и казните ги изрекуваат во прв степен овластените службеници на органот надлежен за работите на санитарната односно ветеринарната инспекција при вршењето на прегледот на местото на производството или на прометот на прехранбени продукти односно на местото на вршењето на угостителски услуги, според постапката предвидена во Основниот закон за прекршоците.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 69

Со 8 април 1965 година како ден на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65) престана да важи Уредбата за спроведување на Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/56).

761.

Врз основа на членот 12 став 1 во врска со членот 152 од Законот за изборот на сојузните пратеници, а бидејќи е во Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина испразнето пратеничкото место во Изборната единица 69 — Мурска Собота, донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на сојузен пратеник за Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 69 — Мурска Собота.

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 24 ноември 1965 година.

Бр. 010-1650/1

18 септември 1965 година

Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

762.

Врз основа на членот 77 б став 2 од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63, 17/64 и 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НИВОТО НА ПРОСЕЧНАТА ЦЕНИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ШТО СЛУЖИ КАКО ОСНОВ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА НАДОМЕСТОК

1. Нивото на просечната цена за превоз на стоки на железничките транспортни претпријатија по единица на превоз, што служи како основ за утврдување на правото на железничките транспортни претпријатија на надоместокот од членот 77б од Законот за организацијата на Југословенските железници се определува во износ од 16 динари за 1 нето-тонски километар превезени стоки

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 147

21 септември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

763.

Врз основа на членот 95 став 3 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ СО КОИ СЕ ОТПРЕМААТ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТНИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ

Член 1

Во Правилникот за дезинфекција на превозните средства на јавниот сообраќај со кои се отпремаат животни, производи од животни, суровини и отпадоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/55) називот на правилникот се менува и гласи: „Правилник за дезинфекција на превозните средства со кои се отпремаат добиток, производи од добиток, суровини и отпадоци“.

Член 2

Членот 1 се менува и гласи:

„Железничките коли, камиони, воздухоплови и пловни објекти (во понатамашниот текст: превозните средства) со кои се превезува добиток, производи од добиток, суровини, отпадоци и губре се дезинфикуваат на начинот пропишан со овој правилник.“

Како добиток во смисла на ставот 1 од овој член се смета добитокот определен во членот 32 став 2 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот.“

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„Дезинфекцијата на превозните средства се врши пред натоварот и по истоварот на добитокот, производите од добиток, суровините и отпадоците.“

Член 4

Членот 9 се брише.

Член 5

Во членот 10 зборовите: „на јавниот сообраќај“ се бришат, а зборовите: „ветеринарниот инспектор“

што врши контрола на истоварувањето“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот ветеринарен инспектор на чие подрачје се врши дезинфекцијата“.

Член 6

Во членот 13 став 4 зборовите: „од чл. 3 на Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести“ се заменуваат со зборовите: „од членот 33 на Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот“.

Член 7

Во членот 14 став 1 втората реченица се брише. Ставот 2 се менува и гласи:

„Решението за дезинфекција ветеринарниот инспектор го доставува до носителот на правото за користење односно до сопственикот на превозното средство, или до заповедникот на брод односно воздухоплов и од претпријатието на друмскиот сообраќај.“

Член 8

Во членот 27 став 3 по зборовите: „ветеринарниот инспектор“ запираката и зборовите: „или ако го нема него, надлежниот лучки односно пристапништен орган“, се бришат.

Член 9

Чл. 34, 38 и 39 се бришат.

Член 10

Во сите одредби на правилникот зборот: „животни“ се заменува со зборот: „добиток“, зборовите: „производи од животни“ — со зборовите „производи од добиток“, зборовите: „брод (пловило) — со зборовите: „пловен објект“, а зборот: „авион“ со зборот: „воздухоплов“ во соодветна граматичка форма.

Во сите одредби на правилникот зборовите: „претходниот став“ и „претходниот член“ се заменуваат со соодветен број на ставот односно членот на кој се однесуваат.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 323-36/65-6

7 септември 1965 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и
шумарство,

Душан Илиевик, с. р.

764.

Врз основа на членот 5 ст. 1 и 2 од Законот за ограничување на испораката на електрична енергија во случај на општ недостиг на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ИСПОРАКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1 Од 1 октомври 1965 година во 6 часот ќе им се врши ограничување на испораката на електрична енергија на потрошувачите на територијата на Југославија, и тоа:

1) за производност на карбид, за производство на феролегури и на легури од други метали и за електричните печки за производство на сурово железо од руда — 60%;

2) за индустриските постројки што трошат електрична енергија во поголеми количини за технолошки цели (електрични печки за производство на сурово железо од руда по континуирана постапка, електролиза на алуминиум и други обоени метали, електрич-

ни печки за производство на електротрелик и челичен и железен лив, други електроотермички постројки и електрохемиски постројки) — — — — — 15%;

3) за стопанските дејности што трошат електрична енергија претежно за погон на мотори и осветление; за осветление на улици, излози и реклами; за загревање на станици и деловни простории — — — — — 12%;

Ограничувањето на испораката на електрична енергија се врши со примена на процентот од ставот 1 на оваа точка врз количините електрична енергија договорени за испораката во рамките на електроенергетскиот биланс на југословенското електростопанство за 1965 година во времето на траењето на ограничувањето на испораката на електрична енергија.

2. Електростопанските претпријатија што вршат пренос на електрична енергија и електростопанските претпријатија што вршат дистрибуција на електрична енергија се должни по пат на посебна евиденција да контролираат дали потрошувачите од точката 1 на оваа наредба се придржуваат кон определеното ограничување на испораката на електрична енергија и за тоа да ја известуваат надлежната диспечерска служба.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4566/1

27 септември 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

765.

Врз основа на членот 7, 14 став 1 и членот 59 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ГЛАМНАТА И ЦРНИЛОТО КАЈ ЖИТАТА И НА ЖИТНАТА НЕМАТОДА

1. Во Наредбата за мерките за сузбивање на гламната и црнилото кај житата и на житната нематода („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/65), пред точката 1 се додава нова точка 1, која гласи:

„1. Семе од посеви на пченица, рж, овес, јачмен и пченка на кои е утврдено присуство на гламна (Tilletia spp), црnilo (Ustilago spp.) или житна нематода (Anguillina tritici Steinb) не смее да се пушта во промет ниту да се користи за производство.“

Досегашните точ. 1 до 3 стануваат точ. 2 до 4.

2. Во досегашната точка 1 став 1 по зборовите: „дезинфицирано со тилетициди“ се става точка и понатамошните зборови до крајот се бришат.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-321-26/65

20 септември 1965 година
Белград

Заменик сојузен секретар за
земјоделство и шумарство,
Душан Илиевик, с. р.

766.

Врз основа на членот 53 став 3 од Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/65), сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО МОЖАТ ДА ВРШАТ ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЖОЛТА ТРЕСКА И КОЛЕРА НА ЛИЦА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ**

1. Имунизација против жолта треска на лица во меѓународниот сообраќај, можат на територијата на Југославија да вршат следните здравствени установи:

- 1) Републички завод за здравствена заштита — Белград;
- 2) Завод за заштита здравља — Загреб;
- 3) Републички завод за здравствено варство — Љубљана;
- 4) Срески завод за здравствена заштита — Сараево;
- 5) Завод за здравствено варство — Копер;
- 6) Завод за заштита здравља — Ријека;
- 7) Завод за заштита здравља — Сплит;
- 8) Завод за заштита здравља — Осиек.

2. Имунизација против колера на лица во меѓународниот сообраќај, можат на територијата на Југославија да вршат сите здравствени установи што ги исполнуваат условите пропишани во чл. 54, 55, 56 и 59 од Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразни болести.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-51-13/14

16 септември 1965 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за здравство и социјална
политика,

Никола Георгиевски, с. р.

767.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛОВЕЧКА МУНИЦИЈА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Ловечка муниција — Ловечки
фишек за пушка сачмарка — — JUS HD4.101

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 април 1966 година.

Бр. 25-5753/1

18 септември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

768.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Типови на одводнување коловози и прибрежни страни на патишта JUS U.S4.062
Типови на осигурување косини на насипи, засеци и ножици на насипи — — — — — JUS U.S4.064
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.
3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1966 година.

Бр. 18-5751/1

18 септември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

769.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОИ, ЛАКОВИ, СУРОВИНИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

- Аноргански пигменти:
Оловна глеѓ — — — — — JUS H.C1.022
Париско сино — — — — — JUS H.C1.025
Оловно бело — — — — — JUS H.C1.030

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1966 година

Бр. 25-5756/1

18 септември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

770.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГУМЕНИ ДЕЛОВИ НА ОПРЕМАТА ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА ЧОВЕЧКА КРВ, ДЕРИВАТИ НА КРВ И ИНТРАВЕНОЗНИ РАСТВОРИ**

1. Во југословенскиот стандард Гумени делови на опремата за трансфузија на човечка крв, де-

ривати на крв и интравенозни раствори — JUS L. M5.500, кој е донесен со Решението за југословенскиот стандард за гумените делови на опремата за трансфузија за човечка крв, деривати на крв и интравенозни раствори („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/60), се вршат следните измени:

- 1) во точката 2 зборовите: „тачке 4.4“ се менуваат и гласат: „тачке 3.3“;
- 2) во точката 3.21 зборовите: „тач. 4.6“ се менуваат и гласат: „тачки 3.36“;
- 3) во точката 3.24 зборовите: тац. 4“ се менуваат и гласат: „тачки 3.36“;
- 4) во точката 3.25 зборовите: „тачки 4.1“ се менуваат и гласат: „тачки 3.31“;
- 5) во точката 3.26 зборовите: „тачки 4“ се менуваат и гласат: „тачки 3.32“;
- 6) во точката 3.27 зборовите: „тачки 4.4“ се менуваат и гласат: „тачки 3.34“;
- 7) во точката 3.28 зборовите: „тачки 4.3“ се менуваат и гласат: „тачки 3.33“;
- 8) во точката 3.29 зборовите: „тачки 4.5“ се менуваат и гласат: „тачки 3.35“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-4626/1
12 јули 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р

771.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Аноргански соли. Алуминиум-судфат, технички — — — —	JUS H.B1.103
Аноргански соли. Феросулфат, технички (зелена галица) — — —	JUS H.B1.048
Аноргански пигменти. Оловен минимум — — — — —	JUS H.C1.023
Премачкувачки средства. Безир од ленено масло — — — — —	JUS H.C5.020

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1966 година.

Бр. 25-5600/1
9 септември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод,
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

772.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во југословенските стандарди што се донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60) се вршат следните измени:

1) во југословенскиот стандард Волнени ткаенини. Општи услови — JUS F.CO.011 точката 2.16 се менува и гласи:

- „2.16 Састав ткаенине предвиђа се уговором. Одступања од процентуално содржаја поединих врста влакана од уговорених процената сме износити:
- за ткаенине које не садрже текстилна регенерисана влакна највише $\pm 2\%$,
 - за ткаенине које садрже текстилна регенерисана влакна $\pm 1\%$ на сваких 10% употребљених регенерисаних влакана.“;

2) во југословенскиот стандард Волнена влачена префа. Општи услови — JUS F.B2.012 точка 4.2 се менува и гласи:

„4.2 Префа мора имати уговором утврђени састав. Одступања од процентуално содржаја поединих врста влакана од уговорених процената смеју износити:

- за префе које не садрже текстилна регенерисана влакна највише $\pm 2\%$,
- за префе које садрже текстилна регенерисана влакна $\pm 1\%$ на сваких 10% употребљених регенерисаних влакана.“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-4627
12 јули 1965 година
Белград

Директор
на југословенскиот завод за
стандардизација
Славољуб Виторовиќ, с. р.

773.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА

1. Во југословенскиот стандард Лични заштитни средства. Кожени заштитни нараквици — JUS Z. B1.021 кој е донесен со Решението за југословенските стандарди за заштитни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/63), точката 5.1 се менува и гласи:

„5.1 Сваки саставни део рукавице мора бити израђен од једног комада коже (без наставка), о сим длана са доњим делом прстију који може бити израђен од више комада коже са шавом на прегрību у почетку прстију.“

Точката 6.1 се менува и гласи:
„6.1 Сви саставни делови рукавице израђују се од коже хромне, или семи-хромне штаве према JUS G.B1.040/1963. Дебљина коже износи:

— за грубље радове: за израду свих делова рукавица, осим палца, најмање 1,2 mm највише 2 mm, а за израду палца најмање 1,7 mm а највише 2,5 mm,

— за радове на машинама, који условљавају велику осетљивост чула пипања и брзе покрете: за све делове рукавица најмање 0,4 mm а највише 0,8 mm.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-4624
12 јули 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

774.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОМОШНИ СРЕДСТВА ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА И ТЕКСТИЛ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Помошни средства за кожа и текстил. Сулфатирано рицинусово масло — — — — — JUS N.M2.030

Земање мостри и методи за испитување на сулфатираните масла JUS N.M8.051

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1966 година.

Бр. 24-5601/1
9 септември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод,
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

775.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА КАРОСЕРИИТЕ НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА

1. Во југословенскиот стандард Задолжителни мерки за автобуски каросерии — JUS M.N2.701, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на каросериите на друмски возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61), во

точката 3.1 став 1 бројот: „4,5“ се заменува со бројот: „4,0“. Ставот 2 се брише.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14-5577/1
9 септември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод,
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

776.

Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за Југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА КОЧНИЦИТЕ СО ЗБИЕН ВОЗДУХ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА

1. Решението за југословенските стандарди од областа на кочниците со збиен воздух за железнички возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/62) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 21-5752/1
18 септември 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

777.

Врз основа на точката 1 став 1 од Одлуката за пропишување Тарифа и технички услови за користење и вршење услуги на помошната локомотивска вуча во Сипскиот Канал „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на Дирекцијата на Сипската локомотивска вуча во Кладово донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ТАРИФАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ УСЛУГИ НА ПОМОШНАТА ЛОКОМОТИВСКА ВУЧА ВО СИПСКИОТ КАНАЛ

1. За користење услуги на помошната локомотивска вуча во Сипскиот Канал во Гердапскиот сектор на Дунав надоместокот се плаќа за превлечени пловни објекти по следната тарифа:

1) за пловни објекти до 543 тона носивост — 34.200 динари односно 27,36 долари;

2) за пловни објекти над 543 тона носивост — 63,30 динари односно 5,06 центи за секој тон носивост.

2. Надоместокот од точката 1 на ова решение се пресметува посебно за секој пловен објект, а врз основа на податоците што ги содржи баждарската исправа на пловниот објект.

Надоместокот може да се пресмета и врз основа на извед од баждарската исправа, ако изводот содржи податоци за називот односно ознаката и носивоста на пловниот објект и ако е заверен од надлежниот орган на земјата на припадноста на пловниот објект.

3. Брод или реморкерска поворка што во времето определено за користење услуги на помошната локомотивска вуча не ќе дојде пред изводниот влез во Сипскиот Канал (каналот Мал Гердап), плаќа надместок од 12.500 динари односно 10 долари за секој започнат час задоцнување.

Како задоцнување нема да се смета времето на чекање пред влезот во каналот Мал Гердап ако влезот во каналот го затворила сигналната станица.

4. Брод или реморкерска поворка што ќе се откаже од користење услуги на помошната локомотивска вуча, а за тоа не ја извести Сипската локомотивска вуча најдоцна на три часа пред моментот кога требало да отпочне влечењето, плаќа надместок како да е извршена услугата на влечење, а најмногу во износ од 75.000 динари односно 60 долари.

5. Износот на надместокот за услуги на помошната локомотивска вуча во Сипскиот Канал мора да се плати во рок од 30 дена од денот на приемот на сметката. Плаќањето се врши преку сметката на Дирекцијата на Сипската локомотивска вуча кај Народната банка на Југославија.

6. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за Тарифата на надместоците за користење услуги на помошната локомотивска вуча во Сипскиот Канал („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/63).

7. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1306

19 август 1965 година

Кладово

Председател
на Советот на Дирекцијата
на Сипската локомотивска
вуча,
Слободан Поповиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за измени и дополненија на Упатството за водење евиденција за прометот и начинот на пресметувањето и плаќањето на аконтации на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/65) се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А

НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА

Во точката 2 во цитираниот текст на точката 10 став 4 по зборовите: „според образецот ДП-1“ се додаваат испуштените зборови: „односно ДП-3“.

Во точката 7 во цитираниот текст на точката 35д став 1 наместо зборовите: „организации кои“ треба да стои: „организации, а кои“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 15 септември 1965 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворшни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВАНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДАНСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДАНСКА

Се отповикува

Лазар Љилиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Данска.

II

Се назначува

Кирил Миљовски, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворшни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Данска.

III

Државниот секретар за надворшни работи ќе го изврши овој указ.

IV

овој указ влегува во сила веднаш

У. бр. 28

16 септември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР

I

Се отповикува

Лука Беламариќ од должноста на извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Еквадор.

II

Се назначува

Мирко Вашиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Венецуела, и за извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Еквадор со седиште во Каракас.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш

Б. бр. 29

16 септември 1965 година
БелградПретседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.**РЕШЕНИЈА**

Врз основа на членот 49 во врска со членот 159 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СУРОВИНИ**

Блажо Радновиќ се разрешува од должноста директор на Дирекцијата за сировини со 15 септември 1965 година со правата што ги има според членот 159 од Законот за сојузната управа.

Б. бр. 178

15 септември 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СУРОВИНИ**

За директор на Дирекцијата за сировини се назначува Петар Човиќ, секретар за извоз и увоз во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија на СР Србија.

Б. бр. 177

15 септември 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 29 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник државен секретар во Државниот секретаријат за надворешни работи се назначува Димче Беловски, ополномоштен министер, во истиот Секретаријат.

Б. бр. 180

22 септември 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 од Спогодбата помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Романската Народна Република за изградба и експлоатација на хидроенергетскиот и пловидбениот систем „Гердап“ на реката Дунав (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“ — „Меѓународни договори и други спогодби“, бр. 8/64), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-РОМАНСКАТА МЕШАНА КОМИСИЈА ЗА „ГЕРДАП“**

1. Од функцијата член на Југословенско-романската мешана комисија за „Гердап“ се разрешува Бернард Менаше именуван со решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 18 од 1 февруари 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65).

2. За член на Југословенско-романската мешана комисија за „Гердап“ се назначува инж. Херман Аст, советник во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Б. бр. 179

15 септември 1965 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ
РЕПУБЛИКИ****УРАДНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ**

Урадни лист на Социјалистичка Република Словенија во бројот 11 од 31 март 1965 година објавува:

Закон за државјанството на СР Словенија;**Закон за приватното угостителство;****Закон за уредувањето и одржувањето на зелените површини во населбите;****Закон за присилно наплатување на придонеси и даноци на граѓаните;****Закон за изборите за работнички соети и други органи на управувањето во работните организации;****Закон за ојачарската служба;****Закон за општествената парична поткрепа на жртвите на фашистичкиот терор и нивните семејства;****Закон за определување на делот на станаринскиот придонес кој се уплатува во фондот за изградба на станбени згради на онаа општина на чие подрачје е седиштето на исплатителот на личниот доход на работниците;****Закон за Фондот на СРС за социјалните установи;****Закон за Стручното училиште за внатрешни работи;****Закон за измени и дополненија на Законот за библиотеките;****Закон за измени и дополненија на Законот за музеите;****Закон за измени и дополненија на Законот за ловот;****Закон за измени и дополненија на Законот за слатководното рибарство;**

СОДРЖИНА:

	Страна
Закон за измени на Законот за противпожарните друштва;	
Закон за измени и дополненија на Законот за здравствената заштита и за организацијата на здравствената служба во НР Словенија;	
Закон за измени и дополненија на Законот за високоот школство во НР Словенија;	
Закон за измени на Законот за Словенската академија на науката и уметностите;	
Закон за измени и дополненија на Законот за научните установи;	
Закон за измени и дополненија на Законот за професионалните театри;	
Закон за измени и дополненија на Законот за заштитата на културните споменици во НР Словенија;	
Закон за распишување дополнителни избори за пратеници на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија во 38 изборна единица Љубљана — Шишка II;	
Одлука за продолжување на посебниот рок за спроведување на првите избори на органите на управувањето во високошколските установи;	
Одлука за измени на Одлуката за овластување на Административната комисија за одлучување по определени работи од надлежноста на Извршниот совет;	
Одлука за установување републички просек на личните доходи на запослените во 1964 година;	
Решение за именување претседател и членови на Комисијата за изработка на предлог за пренесување на обврските на околиците врз општините и СР Словенија;	
Решение за именување двајца претставници на општествената заедница во своето на Високата школа за политички науки во Љубљана;	
Наредба за видовите и за образованието на педагошките советници во заводите за просветно педагошка служба;	
Деловник на Уставниот суд на СР Словенија;	
Исправка на Одлуката за измени на Привремениот деловник на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија.	
Во бројот 12 од 8 април 1965 година објавува:	
Одлука за согласноста со Финансискиот план на Фондот на СР Словенија за нестопанските инвестиции за 1965 година;	
Одлука за согласноста со Финансискиот план на Фондот на СР Словенија за школство за 1965 година;	
Одлука за потврда на Завршната сметка на Фондот на СР Словенија за школство за 1964 година;	
Одлука за основање Економски совет на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;	
Решение за именување претседател и членови на Економскиот совет на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;	
Список на кандидатите што ги избрале општинските собранија во Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;	
Извештај за резултатот на изборите за пратеници во Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;	
Извештај за резултатот на изборите за пратеници во Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;	
Извештај за резултатот на изборите за пратеници во Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;	
Извештај за резултатот на изборите за пратеници во Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;	
760. Основен закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти (пречистен текст) — — — — —	1605
761. Одлука за распишување дополнителни избори за Организационо-политичкиот собор на Сојузната скупштина — — — — —	1613
762. Одлука за определување нивото на просечните цени за превоз на стоки што служи како основ за утврдување на правото на железничките транспортни претпријатија на надоместок — — — — —	1613
763. Правилник за измени на Правилникот за дезинфекција на превозните средства на јавниот сообраќај со кои се отпремаат животни, производи од животни, сировини и отпадоци — — — — —	1613
764. Наредба за ограничување испораката на електрична енергија на потрошувачите на територијата на Југославија — — — — —	1614
765. Наредба за измена и дополние на Наредбата за мерките за сузбивање на гламната и црнитото кај житата и на житната нематода — — — — —	1614
766. Решение за овластување на здравствените установи што можат да вршат имунизација против жолта треска и колера на лица во меѓународниот сообраќај — — — — —	1614
767. Решение за југословенскиот стандард за лочечка муниција — — — — —	1615
768. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	1615
769. Решение за југословенските стандарди за бои, лакови, сировини и слични производи — — — — —	1615
770. Решение за измени на југословенскиот стандард за гумени делови на опремата за трансфузија на човечка крв, деривати на крв и интравенозни раствори — — — — —	1615
771. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија — — — — —	1616
772. Решение за измени на југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — — — —	1616
773. Решение за измени на југословенскиот стандард за лични заштитни средства — — — — —	1616
774. Решение за југословенските стандарди за помошни средства во областа на индустријата на кожа и текстил — — — — —	1617
775. Решение за измена на југословенскиот стандард од областа на каросериите на друмски возила — — — — —	1617
776. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди од областа на кочиците со збиен воздух за железнички возила — — — — —	1617
777. Решение за Тарифата на надоместоците за користење услуги на помошната локомотивска вуча во Сипскиот Канал — — — — —	1617
Исправка на Упатството за измени и дополненија на Упатството за водење евиденција за прометот и начинот на пресметувањето и плаќањето на аконтации на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободување — — — — —	1618